



Република Северна Македонија
Министерство за правда

2020

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ



Министерство за правда
Република Северна Македонија
12/31/2020



Република Северна Македонија

Министерство за правда

СОДРЖИНА

Предговор	2
Вовед	3
Правна рамка и институционална рамка	5
Правна рамка.....	5
Институционална рамка.....	5
Статистички податоци за бесплатна правна помош во 2020	10
Примарна правна помош.....	10
Секундарна правна помош.....	13
Буџет и финансиски податоци	15
Активности за информирање на јавноста.....	16
Соработка.....	17
Национално координативно тело за примена на Законот за бесплатна правна помош.....	17
Склучени меморандуми	18
Анекси.....	20



Република Северна Македонија
Министерство за правда

Предговор

“Со подобрувањето на пристапот до правда,

преку информирање и помош за граѓаните како да ги остварат своите права или пак со обезбедување на адвокат од буџетот на државата – ние се бориме со нееднаквоста во општеството и им покажуваме на граѓаните дека се грижиме за нив. Правната помош постои за да им го подобриме животот на граѓаните кои се на маргините на општеството. Правната помош значи дека без разлика на социјалниот статус – граѓаните ќе бидат еднакви пред судот и дека законот важи еднакво за сите.

Преку системот за Бесплатна правна помош, се гарантира дека граѓаните кои се во тешка финансиска состојба можат да се обратат до Министерството за правда, до неговите подрачни единици и граѓанските организации и да побараат да им се даде правна помош или да им се обезбеди адвокат кој ќе биде платен од буџетот на Министерството.

Правниот јазик е често нејасен за голем број на граѓани кои се соочуваат со потешкотии да ги остварат своите законски загарантирани права, но и дека сиромашните граѓани не можат да ги покријат трошоците во судовите за да решат некој спор од правна природа.

Со вакви проблеми, најчесто се соочуваат сиромашните граѓани и припадниците на различни категории на маргинализирани заедници, како Ромите, самохраните родители, жртвите на семејно насилство и лицата со попреченост.



Република Северна Македонија

Министерство за правда

Вовед

Годишниот извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош 2020 година има за цел да го следи процесот на имплементација и примената на Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на РСМ „ бр. 101/19) во периодот од 01 јануари 2020 година до 31 декември 2020 година.

Овој извештај е подготвен согласно член 44 од Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на РСМ „ бр. 101/19). Министерството за правда изготвува Годишен извештај за бесплатна правна помош за активностите поврзани со обезбедување на правната помош и истиот го доставува до Владата на Република Северна Македонија како и го објавува на својата веб страна.

Извештајот особено содржи податоци за:

- Бројот на лицата на кои им била дадена примарна правна помош
- Бројот на поднесени барања за секундарна правна помош
- Бројот на одобрени барања за секундарна правна помош
- Бројот на одбиени барања за секундарна правна помош
- Бројот на донесени решенија со кои се прекинува одобрената секундарна правна помош
- Правна работа за која се одобрува или се одбива правната помош
- Број на здруженија кои даваат примарна правна помош
- Број на правни клиници кои даваат примарна правна помош
- Број на адвокати кои даваат секундарна правна помош
- Буџет наменет за бесплатна правна помош
- Износ на средства исплатени за бесплатна правна помош
- Износ на вратени средства од наплатени трошоци за правна помош.

Подготовката на годишниот извештај како и процесот на прибирање на информации и податоци е во тесна соработка со Подрачните одделенија при Министерство за правда, Здруженија на граѓани овластени за давање на бесплатна правна помош и Правни клиници.

Со оглед на тоа дека во 2020 година државите во светот, меѓу кои и Република Северна Македонија се соочија со предизвик од високо заразен вирус од видот коронавирус, наречен коронавирус КОВИД-19, Светската здравствена организација (СЗО) на 11 март 2020 година официјално прогласи светска пандемија. За првпат беше прогласена вонредна состојба од Претседателот на Република Северна Македонија заради пандемијата со корона вирусот КОВИД-19 во периодот од 18 март 2020 година до 22 јуни 2020 година. По прогласување на вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија беа превземени мерки: затворање на државните граници, ограничување на слободата на движење на граѓаните, забрана за одржување на обуки, семинари, работилници со физичко присуство, задолжително носење на маски и други итни активности во насока на спречување на ширењето на пандемијата со корона вирусот КОВИД-19. Условите и околностите за работење како во светот така и во Република Северна Македонија



Република Северна Македонија

Министерство за правда

се променија, создавајќи секоедневни предизвици во работењето и функционирањето како кај давателите на бесплатна правна помош така и кај барателите, односно лицата кои што имаат потреба од бесплатна правна помош. Дополнително, еден од предизвиците кој го наметна пандемијата е начинот на комуникација, односно користење на дигитални алатки за комуницирање. И покрај отежнатите услови за работа Министерство за правда успеа да ги имплементира активностите за 2020 година, како и да ја зајакне соработката со засегнатите страни. Доказ за тоа е заедничкиот проект со Совет на Европа „Поддршка на подобар пристап до поефикасни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија“ кој е дел од заедничката програма на Европската унија / Советот на Европа „Horizontal Facility“ за Западен Балкан и Турција 2019-2022.



Република Северна Македонија

Министерство за правда

Правна рамка и институционална рамка

Правна рамка

Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на РСМ „, бр. 101/19) се применува од 01 октомври 2019 година, со овој закон се уредуваат општите правила за обезбедување на бесплатната правна помош, видовите, опсегот на бесплатната правната помош, давателите и корисниците на бесплатна правна помош, нивните обврски и одговорности, постапката во која се остварува правото на бесплатна правна помош, финансирањето, наградата и надоместокот на трошоците за дадената бесплатна правна помош, бесплатна правна помош во прекугранични спорови, транспарентност и отчетност во давањето бесплатна правна помош, посебните постапки за правна помош, надзорот над примената на овој закон и други прашања кои се однесуваат на бесплатната правна помош. Целта на овој закон е да се овозможи и унапреди правото на физичките лица на пристап до правдата и правичната судска заштита.

Со новиот закон за бесплатна правна помош се подобрени условите за пристап до правдата на тој начин што не само граѓаните кои имаат статус на социјален случај, туку сите физички лица кои имаат ниски приходи, можат да добијат бесплатна правна помош.

Како лица со ниски приходи се сметаат сите оние чии месечни приходи не се поголеми од една минимална нето плата во Република Северна Македонија.

Исто така се овозможи вештачењето, судските и административните такси да бидат покриени од страна на буџетот на Министерството за правда, што придонесе за рапидно зголемување на заинтересирани граѓани за бесплатна правна помош.

Министерството за правда ги усвои и објави 17-те подзаконски акти предвидени во ЗБПП во октомври 2019 година.¹ Процесот на изготвување на подзаконските акти започна во јули 2019 година со учество и поддршка од Фондацијата Отворено општество Македонија и Македонското здружение на млади правници. Во **Анекс 1** од овој извештај е листата на сите усвоени подзаконски акти. Подзаконските акти се групирани според типот на прашања што ги регулираат, а се објавени во („Сл.весник на РСМ бр.199/2019“).

Институционална рамка

Активностите кои се однесуваат на бесплатната правна помош се извршуваат преку Одделението за БПП и Подрачните одделенија во рамки на Секторот за бесплатна правна помош и политички системна Министерството за правда.

Одделението за бесплатна правна помош е екипирано со 5 вработени;

¹ Подзаконските акти беа објавени во Службен весник на РСМ бр. 199/2019 и 214/2019.



Република Северна Македонија

Министерство за правда

Поконкретно во Одделението за бесплатна правна помош се вршат следните работи и задачи:

- подготвување на предлози на закони и други прописи во врска со давањето на бесплатната правна помош;
- изготвување извештаи, анализи, осврти, информации и други материјали за Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија, и други органи, што се однесуваат за давањето на бесплатната правна помош;
- водење евиденција на примени барања за бесплатна правна помош;
- водење евиденција за доставени барања до други органи;
- водење на регистри на адвокати и здруженија;
- вршење проверка на податоците од соодветните органи;
- подготвување на книги, обрасци и други материјали за потребите на подрачните одделнија за давањето на бесплатната правна помош;
- подготвување решенија за запишување во регистарот на адвокати и во регистарот на здруженијата;
- изготвување решенија за исплата на надомест – за подрачно одделение;
- следење на состојбите во областа за давањето на бесплатна правна помош и унапредување на методот на работа; и
- врши други работи определни со закон и друг акт, а се однесуваат на бесплатната правна помош.

Подрачни одделенија

На територијата на Република Северна Македонија има 21 (дваесетиедно) подрачно одделение со подрачни канцеларии, со вкупен број на вработени 99 од кои 20 лица се со овластување за потпишување на реалните акти – потврди и известувања, и тоа:

1.ПО Радовиш и Берово

Канцеларија Радовиш - 1

Канцеларија Берово - 1

2.ПО Македонски Брод - 1

3.ПО Валандово - 2

4.ПО Гевгелија - 2

5.ПО Веница и Кочани

Канцеларија Веница - 5

Канцеларија Кочани - 1



6.ПО Делчево - 1

7.ПО Неготино и Кавадарци

Канцеларија Неготино - 4

Канцеларија Кавадарци - 3

8.ПО Крива Паланка и Пробиштип

Канцеларија Крива Паланка - 1

Канцеларија Пробиштип - 2

9.ПО Ресен - 1

10.ПО Свети Николе и Велес

Канцеларија Свети Николе - 2

Канцеларија Велес - 0

11.ПО Кичево - 9

12.ПО Охрид - 1

13.ПО Струга - 2

14.ПО Струмица - 2

15.ПО Штип - 2

16.ПО Битола - 9

17.ПО Прилеп, Демир Хисар и Крушево

Канцеларија Прилеп - 1

Канцеларија Демир Хисар - 1

Канцеларија Крушево - 0

18.ПО Куманово и Кратово

Канцеларија Куманово - 6

Канцеларија Кратово - 0

19.ПО Гостивар и Дебар

Канцеларија Гостивар - 8



Република Северна Македонија
Министерство за правда

Канцеларија Дебар - 2

20.ПО Тетово - 21

21.ПО Скопје, Карпош, Центар, Чаир, Гази Баба и Кисела Вода

Канцеларија Карпош - 2

Канцеларија Центар - 1


Канцеларија Чаир - 0

Канцеларија Гази Баба - 2

Канцеларија Кисела Вода - 2

Во подрачните одделенија се вршат следните работи и задачи :

- комплетирање на документацијата по барања за бесплатна правна помош;
- давање предходна правна помош;
- водење евиденција на примени барања за бесплатна правна помош;
- водење евиденција за доставени барања до други органи;
- информирање граѓаните за користење на бесплатна правна помош;
- врши други работи определени со закон и друг акт.





Република Северна Македонија

Министерство за правда

Министерството за правда води регистри за давателите на претходна правна помош и правна помош во судски и управни постапки, кои се објавени на веб страната.

Во Регистарот на адвокати за давање на правна помош запишани се нови 83 адвокати, по што вкупниот број на запишани адвокати за давање на правна помош до крајот на 2020 година изнесува 395 адвокати.

Во Министерството за правда се води и регистер на овластени здруженија за давање примарна правна помош и овластени правни клиници за давање примарна правна помош.

- Број на овластени Здруженија за давање примарна правна помош - 11
- Број на овластени Правни клиници за давање примарна правна помош - 6



Република Северна Македонија
Министерство за правда

Статистички податоци за бесплатна правна помош во 2020

Примарна правна помош

Примарна правна помош во 2020 година е обезбедена преку: Подрачните одделенија за бесплатна правна помош при Министерство за правда, преку овластени здруженија регистрирани во Регистарот на овластени здруженија за давање на бесплатна правна помош при Министерство за правда и Правните клиници регистрирани во Министерство за правда за давање на бесплатна правна помош.

1. Примарна правна помош (Вкупен број)*

	Вкупен број на лица кои добиле ППП	Пол		Етничка припадност						
		М	Ж	Мак	Алб	Тур	Ром	Срб	Вла	Други
Подрачни одделенија	663	357	306	299	209	18	53	2	/	/
Овластени здруженија ²	2039	911	1087							
Правни клиници ³	25	11	14							
Вкупно	2727	1279	1407	299	209	18	53	2	/	/


*Табеларен приказ на податоци за вкупен број на лица кои добиле примарна правна помош.

Во 2020 година преку подрачните одделенија, овластените здруженија и правните клиници, вкупно 2727 лица добиле примарна правна помош, од кои 1279 биле мажи и 1407 биле жени.

Во 2020 година во Подрачните одделенија за бесплатна правна помош при Министерството за правда, вкупно 663 лица добиле примарна правна помош, од кои 357 биле мажи, 306 биле жени. Табеларен приказ на статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле примарна правна помош по Подрачни одделенија е прикажана во **Анекс 2** од овој извештај.

² Податоци за етничка припадност не се достапни.

³ Податоци за етничка припадност не се достапни.



Од вкупниот број на лица (663) кои добиле примарна правна помош во 2020 година во подрачните одделенија, 299 лица биле од македонска етничка припадност, 209 лица од албанска етничка припадност, 18 лица од турска етничка припадност, 53 лица од ромска етничка припадност и 2 лица од српска етничка припадност.



Согласно извештаите на давателите на бесплатна правна помош најчесто поднесени барања за примарна правна помош во 2020 година се од областа на: имотно- правни работи, развод на брак, изрекување на мерки за заштита на жртви од семејно насилство, заштита на деца, утврдување на татковство итн.




Република Северна Македонија

Министерство за правда

Овластени здруженија кои даваат бесплатна правна помош се запишани во Регистар на здруженија за бесплатна правна помош на Министерство за правда. Вкупно 11 здруженија се запишани во Регистарот, од кои 3(три) здруженија се запишани во 2020 година.

Во 2020 година вкупно 8 (осум) здруженија доставија извештаи за дадена примарна правна помош до Одделението за бесплатна правна помош. Вкупно 2039 лица добиле примарна правна помош преку овластените здруженија, од кои 911 се мажи и 1087 се жени.



Во Анекс 3 од овој извештај прикажана е табела со статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле примарна правна помош и поднесени барања за секундарна правна помош во Овластени здруженија.


Правните клиници кои даваат бесплатна правна помош се регистрирани од страна на Министерство за правда и објавени на веб страната на Министерството во Регистарот на Правни клиници. Вкупно 6 Правни клиници се запишани во Регистарот на Правни клиници од кои 5 се запишани/регистрали во 2020 година.

Во 2020 година вкупно 3 Правни клиници доставија извештај до Одделението за бесплатна правна помош – Министерство за правда. Вкупно 25 лица добиле примарна правна помош од кои 11 се мажи и 14 се жени.

Додека останатите правни клиници запишани во Регистарот на правни клиници за давање на примарна правна помош при Министерството за правда немаат доставени податоци.



Република Северна Македонија
Министерство за правда



Во Анекс 4 од овој извештај прикажана е табела со статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле Примарна правна помош и поднесени барања за секундарна правна помош во Правни клиници.

Секундарна правна помош

Секундарна правна помош се одобрува на лице кое има потреба од стручна правна помош од адвокат за конкретна правна работа и кое не е во можност да ги плати трошоците на постапката заради неговата финансиска состојба и чие барање е оправдано. Секундарната правна помош ја одобрува или одбива преку потврда овластено лице од Подрачно одделение за бесплатна правна помош

Во периодот 01.01.-31.12.2020 година биле поднесени вкупно 207 барања за секундарна правна помош.

- одобрени се 132 барања, одбиени се 49 барања
- донесени се 14 решенија за прекин на одобрената секундарна правна помош

2. Секундарна правна помош (вкупен број)

	2019	2020
Број на поднесени барања	175	207
Број на одобрени барања	90	132
Број на одбиени барања	73	49
Број на донесени решение со кое се прекинува одобрената секундарна правна помош	12	14



Република Северна Македонија

Министерство за правда

Во однос на 2019 година како што е прикажано на табелата во 2020 година бројот на поднесени барања за секундарна правна помош се зголемил за 25.5 %. Бројот пак на одобрени барања за секундарна правна помош во 2020 година се зголемил за 31.8 %. Бројот на Одбени барања за секундарна правна помош се намалил во 2020 година во однос на 2019 година за 32.8 %.

Во Анекс 5 од овој извештај прикажан е преглед на поднесените барања за секундарна правна помош по подрачно одделение во табела бр.2.1.



Република Северна Македонија

Министерство за правда

Буџет и финансиски податоци

Со буџетот на Министерство за правда за 2020 година, одобрени средства/буџет за бесплатна правна помош за 2020 година изнесува 5.000.000,00 денари. Реализираниот годишен буџет за бесплатна правна помош во 2020 година изнесува 1.601.176,00 денари.

Врз основа на Решенија на адвокати и адвокатски друштва во 2020 година исплатени им се средства во висина од 1.557.676,00 денари, а на Здруженија во 2020 година исплатени им се средства во висина од 43.500,00 денари.

Со буџетот на Министерство за правда за 2021 година, за БПП обезбедени се средства во висина од 5.000.000,00 денари, на буџетска сметка 637 - Програма 10 Администрација - Ставка 425 Договорни услуги.

Во однос на обемот на вратени средства од наплатени трошоци во постапката за извршување, во 2020 година нема извршено поврат на средства од наплатени трошоци за правна помош.



Република Северна Македонија

Министерство за правда

Активности за информирање на јавноста

По повод Европскиот ден на правдата, во октомври 2020 година, Министерството за правда, во соработка со проектот на Европската унија и на Советот на Европа, Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија, започна кампања за подигање на свеста со цел да се промовира подобар пристап и поефикасни услуги за бесплатна правна помош за граѓаните на Северна Македонија. Подобрувањето на квалитетот на правдата и осигурувањето пристап до подобрени услуги за бесплатна правна помош се од исклучителна важност за граѓаните на Северна Македонија и се клучен приоритет за Европската унија и за Советот на Европа.

Промовирана веб-страница со информации за правото на бесплатна правна помош www.pravnapomos.mk

Како дел од кампањата за промоција на правото на бесплатна правна помош, Министерството за правда со поддршка од Советот на Европа ја промовираше новата веб-страница www.pravnapomos.mk преку која граѓаните ќе можат да се информираат за бесплатната правна помош. Веб страницата содржи јасни и разбирливи упатства и информации за начинот на кој што граѓаните може да се стекнат со примарна и секундарна правна помош како и со бесплатна правна помош во кривични и други постапки. Дополнително, на веб-страницата се објавени и давателите на правна помош каде граѓаните може да се обратат доколку имаат потреба од правна помош.

[Соработка](#)

Национално координативно тело за примена на Законот за бесплатна правна помош

Националното координативно тело за примена на Законот за бесплатна правна помош (НКТ) е формирано во јануари 2020 како форум за споделување информации, комуникација и координација помеѓу засегнатите страни на теми од значење за примената на Законот за бесплатна правна помош и олеснување на пристапот до правда на национално ниво. Цели и функции на НКТ се:

- Подобрување на квалитетот и пристапноста на бесплатната правна помош до потенцијалните корисници
- Подобрување на комуникацијата помеѓу засегнатите страни вклучувајќи споделување информации, координација за индивидуални случаи како и навремено доставување на податоци потребни за постапување по барањата за секундарна правна помош;
- Зајакнување на меѓусебното разбирање помеѓу сите засегнатите страни во однос на нивните надлежности, функции, експертиза како и проблеми кои се поврзани со спроведувањето на ЗБПП;
- Идентификување на проблеми и предизвици во процесот на спроведување на ЗБПП;



Република Северна Македонија

Министерство за правда

- Идентификување на средства и стратегии за зголемување на промоцијата на ЗБПП до граѓаните и активно вклучување во промотивни активности.

НКТ е составено од 28 членови од кои 12 членови се во потесната група, додека 16 членови влегуваат во пошироката група. Потесната група ја сочинуваат претставници на засегнати страни кои непосредно се засегнати од примената на ЗБПП како администратори на системот на бесплатна правна помош или како даватели на бесплатна правна помош. НКТ работи на состаноци. Состаноците на НКТ се одржуваат најмалку еднаш на секои три месеци (квартално), а по потреба и почесто. Досега се одржани пет соостаноци (21 јануари 2020, 10 март 2020, 8 јули 2020, 20 октомври 2020 and 16 февруари 2021). НКТ работи врз основа на Деловникот за работа усвоен на вториот состанок на ова тело. Работата на ова тело е поддржана од Проектот „Поддршка на подобар пристап до поефикасни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија“ кој е дел од заедничката програма на Европската унија / Советот на Европа „Horizontal Facility“ за Западен Балкан и Турција 2019-2022.

Склучени меморандуми

Во 2020 година Министерството за правда има склучено Меморандум за соработка за обезбедување на бесплатна правна помош и пристап до правда со:

- Адвокатска комора на Република Северна Македонија
- Фондација Отворено општество - Македонија (ФООМ)
- 11 Здруженија на граѓани запишани во Регистарот на здруженија за бесплатна правна помош:
 - ✓ Македонско здружение на млади правници, Скопје;
 - ✓ Здружение Национален Ромски Центар Куманово;
 - ✓ Младински Културен Центар МКЦ - Битола;
 - ✓ Здружение Мултикултура, Тетово;
 - ✓ Здружение ЕХО Едукативно - хуманитарна организација Штип;
 - ✓ Здружение на граѓани Избор, Струмица;
 - ✓ Здружение Хелсиншки комитет за човекови права, Скопје;
 - ✓ Језуитска служба за бегалци - подружница во Република Македонија, Скопје;
 - ✓ Коалиција на здруженија на граѓани СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ Скопје;
 - ✓ Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопје;



Република Северна Македонија

Министерство за правда

- ✓ Здружение на граѓани Институт за човекови права Скопје).
- 6 Правни клиници запишани во Регистарот на правни клиници на МП:
 - ✓ Правна клиника Правен Факултет - Универзитет „Гоце Делчев“, Штип;
 - ✓ Правна клиника „Центар за Правна клиничка едукација по казнено право“, во состав на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“;
 - ✓ Правна клиника „PRO BONA“, Правен факултет при Универзитетна Југоисточна Европа - Тетово;
 - ✓ Правна клиника за ранливи групи, формирана како центар за правна клиничка едукација во состав на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“;
 - ✓ Правна клиника „Американ Колеџ“, во рамки на Факултетот за правни науки при Универзитет Американ Колеџ - Скопје; 6. Правна клиника „Одделение за клиничко – правно образование“, во рамки на Правниот факултет Кичево, при Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола).

Анекси

Анекс 1

Подзаконските акти предвидени во Законот за бесплатна правна помош, а се објавени во (“Сл.весник на РСМ бр.199/2019”).

а. Подзаконски акти за примарна правна помош

1. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на здруженија овластени за давање примарна правна помош и во регистарот на правни факултети овластени за давање примарна правна помош
2. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на здруженија овластени за давање примарна правна помош и регистарот на правни факултети овластени за давање примарна правна помош
3. Правилник за минималните просторни и технички услови кои треба да ги исполнуваат здруженијата заради запишување во регистарот на здруженија овластени за давање примарна правна помош
4. Правилник за содржината, формата и начинот на водење евиденција за податоците што се однесуваат на дадената примарна правна помош и содржината на извештаите кои ги доставуваат здруженијата и правните клиници до Министерството за правда



Република Северна Македонија

Министерство за правда

5. Правилник за образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од здруженијата и правните клиници
6. Тарифа за надомест на трошоците за работа на здруженијата и правните клиници за давање на примарна правна помош
7. Правилник за начинот на распишување и спроведување на јавниот конкурс за доделување на финансиски средства за давање на примарна правна помош на овластените здруженија и правните клиници даватели на примарна правна помош, проверката на поднесените документи, начинот на бодување при оценување на пријавите и вршењето на контрола на трошењето на средствата

б. Подзаконски акти за секундарна правна помош

8. Правилник за формата и содржината на барањето за секундарна правна помош
9. Правилник за содржината, формата и начинот на водење евиденција за податоците што се однесуваат на решавањето на поднесените барања и содржината на извештаите
10. Правилник за начинот на постапување при прием на барање за секундарна правна помош
11. Правилник за начинот за назначување на адвокат

в. Подзаконски акти во врска со адвокатите

12. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за секундарна правна помош
13. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на адвокати за секундарна правна помош
14. Правилник за образецот на трошковникот за дадената секундарна правна помош од адвокат

г. Подзаконски акти поврзани со конкретните постапки за правна помош

15. Правилник за образецот на доставениот трошковник од страна на адвокатот за дадената правна помош на деца
16. Правилник за образецот на барањето за бесплатна правна помош во постапка за признавање на право на азил
17. Правилник за образецот на трошковникот за дадената секундарна правна помош од страна на адвокат во постапка за признавање на право на азил



Република Северна Македонија

Министерство за правда

Анекс 2

Табела со статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле Примарна правна помош по Подрачни одделенија

1.1 Подрачни одделенија

Подрачно одделение	Вкупен број на лица кои добиле ППП	Пол		Етничка припадност						
		М	Ж	Мак	Алб	Тур	Ром	Срб	Вла	Други
ПО Крушево	9	4	5	5	/	/	4	/	/	/
ПО Крива Паланка	4	2	2	3	/	/	/	/	/	1
ПО Берово	71	20	51	67	/	/	4	/	/	/
ПО Битола	10	6	4	9	/	/	/	/	/	1
ПО Македонски Брод	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПО Винаца	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПО Валандово	2	/	2	2	/	/	/	/	/	/
ПО Гевгелија	4	/	4	2	/	/	/	/	/	2
ПО Гостивар	3	2	1	/	2	/	1	/	/	/
ПО Дебар	27	14	13	/	22	/	2	/	/	3
ПО Делчево	6	4	2	4	/	/	1	/	/	1
ПО Демир Хисар	54	34	20	49	5	/	/	/	/	/
ПО Кавадарци	37	22	15	31	/	/	4	/	/	2
ПО Кичево	9	4	5	3	2	/	4	/	/	/
ПО Кочани	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПО Пробиштип	12	7	5	9	/	/	3	/	/	/
ПО Прилеп	19	11	8	/	18	/	1	/	/	/
ПО Радовиш	24	16	8	7	/	3	/	/	/	14
ПО Неготино	21	9	12	13	/	/	8	/	/	/
ПО Охрид	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПО Ресен	23	12	11	19	1	1	2	/	/	/
ПО Свети Николе	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПО Струга	19	11	8	8	6	/	3	/	/	2
ПО Струмица	30	16	14	10	6	14	/	/	/	/
ПО Тетово	173	108	65	23	143	/	7	/	/	/
ПО Куманово	13	4	9	11	/	/	/	2	/	/
ПО Штип	16	11	5	11	/	/	4	/	/	1
ПО Карпош	31	17	14	13	4	/	5	/	/	9
ПО Кисела Вода	31	16	15	/	/	/	/	/	/	/
ПО Гази Баба	15	7	8	/	/	/	/	/	/	/



Република Северна Македонија

Министерство за правда

Анекс 3

Табела со статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле Примарна правна помош и поднесени барања за секундарна правна помош по во Овластени здруженија

1.2 Овластени здруженија

Овластено здружение	Вкупен број на лица кои добиле ППП	Поднесени барања за СПП	Пол		Етничка припадност						
			М	Ж	Мак	Алб	Тур	Ром	Срб	Вла	Други
МКЦ Битола	221	2	90	129	/	/	/	/	/	/	/
МЗМП	441	21	182	234	/	/	/	/	/	/	/
НРЦ Куманово	258	33	103	141	/	/	/	/	/	/	/
ЕХО Штип	157	7	33	124	/	/	/	/	/	/	/
ИЗБОР Струмица	124	0	90	34	/	/	/	/	/	/	/
Хелсиншки комитет за човекови права на РСМ	711	2	336	375	/	/	/	/	/	/	/
Институт за човекови права	62	2	37	25	/	/	/	/	/	/	/
Здруженије за правично судење	65	2	40	25	/	/	/	/	/	/	/

Анекс 4

Табела со статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле Примарна правна помош и поднесени барања за секундарна правна помош по во Правни клиници

1.3 Правни клиници

Правна клиника	Вкупен број на лица кои добиле ППП	Поднесени барања за СПП	Пол		Етничка припадност						
			М	Ж	Мак	Алб	Тур	Ром	Срб	Вла	Други
Про бона	11	0	3	8	/	/	/	/	/	/	/
Јустинијан први	1	0	/	1	/	/	/	/	/	/	/
Правен факултет Битола	13	4	8	5	/	/	/	/	/	/	/

Анекс 5



Република Северна Македонија

Министерство за правда

2.1 Преглед на поднесените барања за секундарна правна помош по подрачно одделение

Подрачно одделение	Број на поднесени барања	Број на одобрени барања	Број на одбиени барања	Број на донесени решение со кое прекинува СПП
ПО Крушево	3	2	/	1
ПО Крива Паланка	8	4	4	/
ПО Берово	12	10	2	/
ПО Битола	10	9	1	/
ПО Македонски Брок	1	1	/	/
ПО Винаца	/	/	/	/
ПО Валандово	2	1	1	/
ПО Гевгелија	2	1	1	/
ПО Гостивар	/	/	/	/
ПО Дебар	/	/	/	/
ПО Делчево	/	/	/	/
ПО Демир Хисар	/	/	/	/
ПО Кавадарци	1	1	/	/
ПО Кичево	5	3	2	/
ПО Кочани	2	1	/	1
ПО Пробиштип	/	/	/	/
ПО Прилеп	/	/	/	/
ПО Радовиш	/	/	/	/
ПО Неготино	7	7	/	/
ПО Охрид	5	5	/	/
ПО Ресен	3	2	1	/
ПО Свети Николе	/	/	/	/
ПО Струга	3	2	/	/
ПО Струмица	3	3	/	/
ПО Тетово	32	15	10	7
ПО Куманово	34	20	11	/
ПО Штип	14	9	3	2
ПО Карпош	27	15	6	2
ПО Кисела Вода	33	21	7	1
ПО Гази Баба	/	/	/	/
ВКУПНО	207	132	49	14